

Општина Струмица
Ф 7.5.17/3

До

(надлежен орган)

БАРАЊЕ
За одобрение за градење

Од

со

(име и презиме на физичко лице или на правното лице)

Адреса

од _____
(место на живеење или седиште)

За одобрение за градење на

_____ (градбата)

на

_____ (Место и адреса, КП КО во м.в. , или делница со
стационажа)

Лице за контакт/полномошник:

Тел. _____ (за полномошник - полномошно во прилог).

Со барањето приложувам:

1. Извод од детален урбанистички план или урбанистички план за вон населено место, или урбанистички план за село или државна односно локална урбанистичка планска документација, а доколку се работи за линиска инфраструктурна градба се приложува проект за инфраструктура заверен од надлежен орган,

2. Правно дело за уредување на меѓусебните права и обврски склучен помеѓу инвеститорите за изградба на градбата со број _____ од _____ година, (доколку станува збор за повеќе инвеститори меѓу кои има и физички лица заверено кај Нотар бр. УЗП _____ од _____ година.)

3. Архитектонско - урбанистички проект заверен од надлежен орган доколку со урбанистичкиот план или државната, односно локалната урбанистичка планска документација е предвидена изработка на овој објект,

4. Основен проект со техн. бр. _____ изработен од _____ во три примерока,

5. Писмен извештај и согласност за нострификација (доколку проектот

Издание 4 2011/04/14

1/2

е изработен во странство) бр. _____ од _____ год.

6. Ревизија на основен проект со бр. _____ извршена од _____

_____ во три примерока (но не и за градби наменети за индивидуално домување со бруто површина до 300 м²),

7. Доказ за право на градење (имотен лист со запишано право на сопственост или право на долготраен закуп, или право на службеност на градежно земјиште или договор за пренесување на правото на градење на предметното градежно земјиште или договор за концесија на Владата на РМ со која државен орган, агенција или фонд основачи од Владата на РМ или единица на локална самоуправа се стекнала со право на градење или договор со заедницата на сопственици на делови на објектот или писмена согласност од мнозинството на сопственици на посебните делови од половина од вкупната површина на објектот со имотни листови за посебните делови на објектот доколку се работи за доградба и надградба на згради во етажна сопственост или имотен лист со запишано право на сопственост на РМ или конечнорашение за експропријација доколку се работи за изградба на линиски инфраструктурни градби),

8. Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште,

9. Решение за трајна измена на режим на сообраќај од надлежен орган доколку се бара одобрение за придружно услужни објекти на државни, односно општински патишта,

10. Конзерваторско одобрение издадено од Управата за заштита на културно наследство доколку се бара одобрение за градби кои претставуваат недвижно културно наследство и споменични целини прогласени со закон или друг акт за заштита како културно наследство,

11. Овластување за изградба на градби за производство на електрична и топлинска енергија од надлежен орган доколку се бара одобрение за градби за производство на електрична и топлинска енергија,

12. Нотификација за пренос на електронски податоци издадена од Агенцијата за електронски комуникации доколку се бара одобрение за електронски и комуникациски мрежи и средства,

13. Решение со кое се одобрува основање на депонија издадено од надлежен орган доколку се бара одобрение за депонии за опасен отпад, депонии за неопасен отпад и депонии за интерен отпад

14. Доказ за извршена уплата на административна такса за издавање на одобрение за градење во износ од _____ ден. согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за административни такси.

Прилозите и доказите ги доставувам во оригинал или копија заверена на Нотар.

Број и датум:

Барател,
